

**Известување за концентрација со која Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. од Република Србија ќе стекне самостојна контрола над Субјект за телекомуникации Чарли + Милан Павловиќ Пр, Рашка од Република Србија и Даниела Павловиќ Пр, Субјект за обезбедување интернет услуги Чарли + Нет Рашка од Република Србија  
(предмет бр. 08-60 од 19.06.2019 година)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18) на ден 19.06.2019 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата доставено е известување за концентрација кое се однесува на стекнување на самостојна контрола од страна на Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о., со седиште на адреса Булевар „Пеко Дапчевиќ“ 19, Белград-Вождовац, Република Србија (и индиректно од страна на БЦ Партнерс ЛЛП, меѓународен приватен инвестициски фонд со седиште во Лондон „БЦ Партнерс“), над работењето на следните трговски субјекти: Субјект за телекомуникации Чарли + Милан Павловиќ Пр, Рашка, со седиште на адреса „Предраг Вилимоновиќ“ 19, Рашка Република Србија и Даниела Павловиќ Пр, Субјект за обезбедување интернет услуги Чарли + Нет Рашка, со седиште на адреса „Предраг Вилимоновиќ“ 19, Рашка Република Србија.

Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о., е друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост. Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о., дистрибуира медиумска содржина на претплатниците и обезбедува дополнителни поврзани услуги (пристап до интернет и поврзани услуги, фиксна телефонија, итн.).

Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о., е во крајна сопственост на фондови советувани од БЦ Партнерс, меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори, т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компаниите во кои инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс во Република Северна Македонија се присутни преку индиректно зависно друштво - Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар „ВМРО“ бр.3, Центар, Скопје, Република Северна Македонија, а кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа.

Чарли+ претставува телекомуникациски оператор кој се бави со обезбедување услуги на фиксна телефонија и дистрибуција на медиумски содржини (преку Чарли 1), односно широкопојасен пристап на интернет (преку Чарли 2) на корисниците на подрачјето на општина Рашка (Република Србија) преку кабелско-дистрибутивна мрежна инфраструктура, во согласност со соодветните дозволи од Регулаторната агенција за електронски комуникации и поштенска дејност („РАТЕЛ“) на Република Србија.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

27.06.2019 година  
Скопје